

ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ ОД НАЦРТ ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2023 ГОДИНА ОД ОБЛАСТА НА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТАТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА 2023 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ		
рб	НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТ / НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ	денари
<b>1</b>	<b>НУ МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ</b>	
	Непосредна заштита и конзервација на музејски експонати - збирка ракописни книги на арапски јазик	50,000
	Декоративна пластика од христијанските сакрални споменици во Република Северна Македонија - поствизантиски и преродбенски период (XV-XIX век) Кумановско -осоговска епархија	60,000
	Едукативна етнолошка боенка за деца „Боите на минатото“	30,000
	Етнолошки филм. Монтажа на снимен материјали - Занаети во исчезнување во Старата Скопска чаршија	50,000
	Музејска едукација и популаризација на културното наследство за деца од училишна возраст	80,000
	Дигитализација на етнолошката фото документација	30,000
	Телесност и отелотворување: иконографии на човечкото тело	200,000
	Како се создаваше Музејот на Северна Македонија-документарен филм втор дел	200,000
	Заслуги за народот и државата	50,000
	Оргинални разгледници и фотографии од Македонија	50,000
	Конзервација на ретки книги	50,000
	Конзервација на предмети од Спомен-собата на Мисирков	50,000
	Теренско истражување/Изложба „Ликот на Богородица од феските и иконите во Музеј на Р.С Македонија“	100,000
	Тековно одржување на депоата и музејските предмети за збирките: „Икони и други уметнички религиски предмети и зидно сликарство од одделот на Историјата на уметност “	100,000
	Дислокација и средување на Збирката декоративна камена пластика од Куршумли ан во депото на НУ Музеј на Република Северна Македонија	100,000
	Одржување на спомен куќата на семејството на Мустафа Кемал Ататурк бо с.Коџаџик	100,000
	Одржување на пункт Ресен	100,000
	„Стоп анимација - Галичка свадба“	50,000
	„Запознајте ја виртуелната етнолошка изложба преку знаковен јазик“	50,000
	„Македонските принцези “ видео игра на база на македонските невестински носии	50,000
<b>2</b>	<b>НУ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА</b>	
	Интрвенција и реконструкција постојаната поставка во делот за палеонтологија	200,000
	Истражувачки активности на Мариово и на Кратовско - злетовската вулканска област	50,000
	Флористички истражувања на едемичните и реликните растенија	40,000
	„Нокни пеперуги (Lepidoptera:Noctuidae) од Македонија “ (Следење на состојбата „дополнување на збирката и документирање пета фаза).	60,000
	Конзервација и заштита на музејските материјали во изложбите и депоата на Музејот	100,000
	„Биолошка разновидност околу нас“(Едукативен проект - музејска едукација)	30,000
	Издавање на периодични публикации во Музејот (АСТА)	40,000
<b>3</b>	<b>НУ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА</b>	
	Печатење на влезни билети	10,000
	Изложба “Монети од римскиот период од нумизматичката збирка на НУ Музеј Гевгелија	20,000
	Системски археолошки истражувања на римскиот хоризонт на античка Гортинија (лок.Вардарски Рид)	200,000
	Долно Повардарје (Амфакситада) во антика - Системски археолошки истражувања на лок.Брданов Камен	200,000
<b>4</b>	<b>НУ МУЗЕЈ - КУМАНОВО</b>	
	Теренска евиденција во функција на заштита на локалитети во Куманово	50,000
	Работилница на тема “Оживување на занаетот меѓу младите преку изработка на накит од кристали -ДАР ОД ПРИРОДАТА“	40,000
	Тековно опремување на конзерваторска лабораторија на НУ Музеј Куманово и конзервација на музејски материјал	50,000
	Сондажно археолошки ископување на лок.Градиште - Бислим,с. Пчиња	150,000
	Сондажно археолошки ископување на лок.Градиште - Мл.Нагоричане	150,000
	Обичаи и традиција во Кумановско	30,000
	Модните трендови на матурскиот фустан и културата на живеење, од 60 - те години на 20 век,па се до денешната современост	50,000
	Тековно одржување на Меморајалот центар АСНОМ, село Пелинце и одбележување на празникот 2 Август	100,000
	Уредување и тековно одржување на локалитетот Кокино, село Кокино	100,000
	Квиз- работилница на тема “АРХЕОСФЕРА-М “	30,000
	Работилница за конзервација на метал	50,000
	Одржување на нумизматичката збирка на Музејот	100,000
	„Панче Пешев револуционер и композитор“	50,000
	Детски игри во 20 век во Куманово и кумановско	20,000
	Едукативни работилници за деца “ Сподели богатство “	50,000
	Производи од брашно како ненасушен извор на исхраната и култните моменти кај човекот	30,000
<b>5</b>	<b>НУ МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО</b>	
	„Изработка на кукли за презентација на носите за новата Етнолошка поставка	60,000
	Печатење на Монографија - Црквите во Тетово и Тетовско од 14 до 20 век	150,000
	80 год од постоењето на КПМ	100,000
	Осмалиска епиграфијата и калиграфијата во Тетово - втор дел	40,000
	Тековно одржување на локалитетот Тетовско кале Балтепе Тетово	100,000
	Ископување на археолошки локалитет „ТУМБА“ село Јанчиште	150,000

<b>6</b>	<b>НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ“ - КИЧЕВО</b>	
	Стара селска архитектура	150,000
	„Културно - историските споменици во Кичево и Кичевско - некогаш и денес“	50,000
<b>7</b>	<b>НУ МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИСКИ“ - СТРУГА</b>	
	Осовременување на депоата во НУ Музеј Д-р Никола Незлобински - Струга - 4 фаза	200,000
	Конзервација и реставрација на археолошкиот материјал од истражувањата во 2022 година на подводниот локалитет Врбник	100,000
	Геоскенирање и контролно археолошко истражување во с. Ташмуруништа.	50,000
	Превентивна заштита на музејските експонати и музејските материјал од музејските штетници	40,000
	Опременување на биолошкото одделение	50,000
	Мркетинг, музејска едукација и технолошко осовременување на музејските поставки	100,000
<b>8</b>	<b>НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ</b>	
	Откуп на уметничка дела од авторката Анета Светиева	600,000
	Набавка и монтажа на мерачи за влага, одвлажнувачи и прочистувачи на воздух во депоата во трите објекти на НУ Национална галерија на Македонија (Даут-пашин Аман, Чифте Аман, Мала станица)	200,000
	Набавка на разни промо материјали за маркетинг цели по повод јубилеј 75 Национална галерија	50,000
	Конзервација и реставрација на етнолошко движно културно наследство од „Спомен- куќата на Лазар Личеноски“	300,000
	Конзервација и реставрација на 13 дела од Проектот за конзерваторско-реставраторските зафати врз 122 ликовни дела (слики, цртежи и акврели) од Спомен - Куќата на Лазар Личеноски.	500,000
	Конзерваторски истражувања за изработка на конзерваторски проект “Конзервација и реставрација на скулптурите од паркот на скултури на Национална галерија РСМ“	50,000
	Конзерваторски истражувања за изработка на конзерваторски проект за “Конзервација на две загрозени дела од депото на НГ“	50,000
<b>9</b>	<b>НУ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА - ТЕТОВО</b>	
	Светлеки билборд пано	20,000
	Систем за закачување на Слики	40,000
<b>10</b>	<b>НУ МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ</b>	
	Истражувачки проект за творештвото на Душан Перчинков	200,000
	Свој отпечаток - Едукативно - ликовни работилници за социјална инклузија на деца со посебни потреби	50,000
	Од колекцијата на МСУ - збирка сликарство (Дигитализирање)	200,000
	Реализација на проект за конзервација и реставрација на дела од колекцијата на НУ МСУ	200,000
	Годишно тековно одржување на веб-страницата на музејот на современата уметност - Скопје	100,000
	МСУ Школо	50,000
	Надградба и одржување на дигитален систем на музејска документација	50,000
	Преплата на странски печатени списанија за уметност, преплата на дневни печатени списанија и набавка на канцелариски материјал за тековно работење	40,000
<b>11</b>	<b>НУ СПОМЕН-КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА - СКОПЈЕ</b>	
	Афирмирање на животот и делото на Света Мајка Тереза преку изработка на биографска книга од дрво за Света Мајка Тереза	50,000
	Откуп на права и презентација на документарен филм за Мајка Тереза „Зора во Калкута“	30,000
	Литературен конкурс и печатење на книга со раскази за Мајка Тереза	100,000
<b>12</b>	<b>НУ МУЗЕЈ НА АЛБАНСКА АЗБУКА - БИТОЛА</b>	
	Откуп на музејски материјал и музејски предмети	100,000
	Едукативна програма за деца од VIII до IX одд. „Да ја запознаеме историјата на албанската азбука“	50,000
	Едукативна работилница „И ние сме дел од музеите“	50,000
<b>13</b>	<b>НУ ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ - КРУШЕВО</b>	
	Едукативно изложбена поставка во споменик Илинден	50,000
	Тековно одржување ,заштита и ставање во функција на споменичниот комплекс Никола Карев од споменичната целина на споменикот Илинден (Македониум)	100,000
	Осовременување и дополнување на трајна музејска поставка во Галеријата на икони во Крушево	200,000
	Рекоципирање, дополнување и изложување на новооткриените материјали на постојаната музејска поставка од музејот на Илиндеско востание и Крушевска Република и каталогизација на посјана поставка	70,000
	Заштита и конзервација на оштетени музејски материјали и документацијата	50,000
	Публикување на материјали и резултати од истражување : „Документирање на ликовно - симболичните апликации и престави на крушевскиот староградски тимпанон“:	50,000
	Дигитализација на период од НОВ	50,000
	Превентивна заштита од делување на штетници и други превентивни постапки на музејските предмети во сите музејски објекти од НУ Историски музеј Крушево	50,000
	Набавка на куќли, витрини и заштитни бариери во музејските поставки во Галерија Никола Мартиновски Крушево	50,000
	„Исреажување, проучување, фотодокументирање и изработка на брошура на традиционален крушевски рецепти од нашите баби и прабаби“	30,000
<b>14</b>	<b>НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ - СКОПЈЕ</b>	
	Изложба - Омажза Анте Поповски (1931-2003) - Тајнопис на непокорот (работен наслов)	400,000
	„Превентивна заштита и итни конзерваторски мерки на дрвените предмети од постојаната музејска поставка“	100,000
	Измени, дополнувања и технолошко осовременување на музејска поставка-„Македонија во илинденскиот период“	500,000
	Изработка на мобилна апликација за подобрување на пристапот до постојана поставка	60,000
	Дополнување на музејската поставка - „Спомен соба“ на генерал Ристо Дамјановски	150,000

	Обележување на јубилеј“80 Години од народноослободителната иантифашистичката борба на Македонија“Градење на Македонската државност	450,000
	„Измена „дополнување и реорганизација на музејската поставка Македонија меѓу двете светски војни“	250,000
	Дополнување на музејската поставка-Ликот и делото на Академик Матеја Матевски	100,000
	„Порта Македонија-центар на современа уметност“	250,000
<b>15</b>	<b>НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ</b>	
	Формирање на компаративна археозоолошка збирка	50,000
	Интердисциплинарни (антрополошки, археометриски и радикарбон) и заштитни археолошки истражувања на некрополата Мали Дол-Тремник	200,000
	Системски археолошки истражувања на некрополата Лок. Гимбабица, с.Избишта, општина Ресен	200,000
	Градиште - Неготино - Антигонеа ; археолошко истражување на раноантичкиот град	200,000
	Археолошкото истражување на римската некропола на лок.Исар с. Марвинци	200,000
	Системски археолошки ископувања на лок.Римски гробишта „Берово, општина Демир Капија	200,000
	Археолошко истражување на „Големо Градиште“ - с.Коњух, Кратово, доцноантички урбан центар во североисточна Македонија.	200,000
	Археолошки истражувања на локалитетот Стакина чешма -Бакновка, Валандово	250,000
	Документација (фото и техничко документирање) и дигитализација на музејски предмет од збирка бронзо време	30,000
	Инвентарирање на музејски предмети од збирките камени спонейци, изработка и дигитализација на музејска документација и тековно одржување на збирките сместени во коњушницата и задниот двор на Куршумли ан (втор дел)	70,000
	Конзервација на археолошки материјал од збирка бронзено време	30,000
	Реализација на проект - Заштита на музејски археолошки материјал од лок. „Исар Мсрници“ - Југозападна некропола, Валандово	100,000
	Конзервација и реставрација на археолошките наоди од римската некропола кај Исар с.Марвинци	100,000
	Конзервација и документација на средновековна нумизматична збирка III	50,000
	Изработка од Основен проект за конзервација и реставрација на музејски предмети од збирка „Епиграфинка и камена пластика“	50,000
	Обележување на јубилеј „100 години Археолошки музеј“	400,000
	Подводни археолошки и интердисциплинарни истражувања и обука на подводни археолози на локалитетот Врдник-струга	350,000
	Печатење на Зборник на Археолошкиот музеј бр.15	70,000
	Јубилеј изложба- 70 години археолошки истражувања на античкиот град Стибера	300,000
	Културното наследство на Кочани и кочанско-ретоспективна изложба	50,000
	Изложба Сребрена Тракија	300,000
<b>16</b>	<b>НУ СПОМЕН-КУЌА НА ТОДОР ПРОЕСКИ - КРУШЕВО</b>	
	Дигитализација на музејските поставки во НУ Спомен куќа на Тоше Проески	50,000
	Тактилни фотографии на Тоше	50,000
<b>17</b>	<b>НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП</b>	
	Хепенинг „New Event -tention“	100,000
	Училиштата во музеите или музејот во училиштата	50,000
	Уметноста во служба на убавото и корисното - Инклузивни Музеи	100,000
	АЛИ ФЕТИ ОКЈАР-СОМИСЛИТЕЛ И СОРАБОТНИК НА АТАТУРК (истражување и изложба по повод - 80 години од смртта на Али Фети Оскјар 85 години од смртта на Мустафа Кемал Ататурк 100 години од прогласувањето на Турција за Република)	150,000
	Геоскенирање на просторни целини во рамките на секторот „Храм тихе“ на археолошкиот локалитети Бадем - Стибера, Село Чепиково	150,000
	Изработка на Основен проект за конзервација и реставрација на предмети од камена пластика од збирка на епиграфски споменици и камена пластика на НУ Завод и Музеј-Прилеп.	50,000
	Реевиденција на регистрираните икони како споменици на културата, библиографски материјали, живопис и архитектура на црквите и манастирите на територијата на Општина Крушево	30,000
	„Мариовските народни носии - сега и овде“	50,000
	Осовременување и обогатување на постојана поставка на Музејот на тутун	300,000
<b>18</b>	<b>НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД</b>	
	Тековно одржување и заштита на дрвени етнолошки предмети	20,000
	Конзервација и реставрација на археолошки предмети од античка збирка при Завод и Музеј - Охрид	100,000
	Тековно одржување на делата од областа сликарство, од збирката на Современа Уметност при Н.У.Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид.	30,000
	Набавување на техничка опрема и систем за вентилација за потребите на конзерваторската лабораторија при НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид	400,000
	Дигитализација на документацијата од археолошките истражувања на локалитетот Плаошник, Охрид	100,000
	Тековно одржување и заштита на дрвени етнолошки предмети	20,000
	Конзервација на накит и предмети за лична употреба од етнолошката збирка на НУ Завод и Музеј - Охрид	50,000
	Дигитализација на ракописи од „Збирка на средновековни ракописи од НУ Завод за заштита на спомениците од културата и Музеј-Охрид“	100,000
<b>19</b>	<b>НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА</b>	
	Системски археолошки ископувања на локалитетот Градиште, с.Црнобуки	200,000
	Реевиденција, идентификација и дигитално документирање на археолошките локалитети под надлежност на НУ Завод за заштита на споменици на културата и музеј -Битола	100,000

	„Ние во Музеј“ - Проект за пристапност ,инклузија и презентација на културно наследство за деца,ученици и возрасни со сензорна и физичка попреченост	100,000
	Изготвување на елаборат за состојбата на артефактите од метал во постојаната поставка на НУ Завод и музеј Битола ( II дел )	50,000
	Истражување на локалитетот Велушка Тумба	200,000
	Каталог градски костими	100,000
	Конзервација на градски дводелен фустан	100,000
	Осовременување на постојната музејска поставка	600,000
	Одржување на Меморијалниот музеј во с.Смилево	70,000
	Одржување на спомен куќата на Татарчеви	70,000
<b>20</b>	<b>НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА</b>	
	Заборавени детски игри	50,000
	Изработка на фото документација на иконите од зографот Григориј Пецанов од Струмоца	100,000
	Спомениците на културата во струмица - достапни за сите	100,000
	Конзерваторски истражувања и изработка на основен проект „Заштита на музејски материјал - археолошки предмети од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица“	50,000
	Реализација на проект за осовременување ,реконцепција и непосредна заштита на меморијалниот музеј посветен на народниот херој Благој Јанков - Мучето	400,000
	Теренски истражувања на тема “Народна вокална и инструментална музика и народни инструменти“	20,000
	Публикација прилози за историјата и културата Струмица и Струмичко и на Македонија	200,000
	Зборник на трудови од четвртиот научен собир по повод патрониот празник на градот Струмица-“св.Петнаесет теивериополски свештеномаченици“специјална тема - “Епиманонда поп Андов и Македонското народноослободително и антифашистичко движење за време на втора светска војна (1941-1945)’	150,000
	Извршување на работите на непосредна заштита според проект - Конзервација на оружје и воена опрема од збирките на историското одделение при Завод и Музеј- Струмица - втор дел“	100,000
	Антропоморфни и зооморфни мотиви на предмети од текстил и накит од Струмичко - радовишко Поле- истражување	50,000
	Изработка на репрезентативен каталог за фрескоживописот во црквата Св.Богородица Елеуса во с.Велјуса	100,000
<b>21</b>	<b>НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП</b>	
	Конзерваторски истражувања на музејски материјал од лок.,Барутница с.Анзабегово“	100,000
	Археолошко истражување на локалитетот Пилав Тепе	200,000
	Археолошко истражување на локалитетот Трескочовечка Чука	200,000
	Конзерваторски истражувања на музејски материјал,метални предмети-монети од нумизматичката збирка на НУ Завод за заштита на спомениците на културата у Музеј,Штип	100,000
	Изложба-римските пари во Брегалничкиот регион НУ Завод и Музеј,Штип	70,000
	Увид на Археолошките локалитети во општините Штип и Свети Николе	50,000
	Старите книги од музејското дело	50,000
	Реевиденција на иконите од црквите и манастирите во Штипскиот и Овчеполскиот реон кои се под надлежност на НУ Завод и Музеј - Штип	50,000
	Изработка на преоект за конзервација и реставрација на три престолни икони и царски двери од делото за икони на НУ Завод и Музеј - Штип	30,000
	Реализација на проект “ Конзервација и реставрација на седум престолни икони од делото за икони на НУ Завод и Музеј - Штип“	50,000
	„Цртежите од етнолошката документација на Н.У.Музеј Штип“-Изложба“	50,000
	“Женска градска облека од крајот на 19 и почеток на 20 век во Штип“- Изложба со каталог	80,000
	Преврамување на 20 ликовни дела од збирка на современа ликовна уметност на НУ Завод и Музеј - Штип	80,000
<b>22</b>	<b>НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ - ГРАДСКО</b>	
	Изработка на Основен проект за конзервација и реставрација на движно културно наследство од збирката на НУ Стоби	85,000
	Основен проект за конзервација на метални предмети од збирка на НУ Стоби	100,000
<b>23</b>	<b>НУ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР</b>	
	Сондажни археолошки истражувања на археолошки локалитетот Калаја „4-807-066/202“село Равен,општина Гостивар	200,000
	Сондажни археолошки истражувања на арх,локалитетот „Ѓоновичко Кале“, 4 - 807-022/97 с.Горна Ѓоновица,општина Гостивар	200,000